

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Мирко Дукоски од Кичево УП2 09-64/21 од 2 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-12 од 17 февруари 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-12 од 17 февруари 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Мирко Дукоски од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-64/21 од 2 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-12 од 17 февруари 2021 година издадено од КЕЦ Кичево.

Ова е втор приговор поднесен до Регулаторната комисија за енергетика за истиот објект. Првиот беше усвоен со задолжение мерното место да е на најблиска точка а жалителот на свој трошок да го гради внатрешниот приклучок.

Сега, во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е на 450 метри од мрежа, а жалителот за да изведе внатрешен приклучок треба да има проект, решени имотно-правни односи и Решение за поставување на кабел од надлежен орган, бидејќи поминува покрај магистрален пат. Нема ДУП и потенцијални баратели. Во приговорот се доставени неколку скици за можни решенија за изведба.

На седницата одржана на 19 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-64/21 од 2 март 2021 година со прилог:
 - Решение за одбивање бр. 11-12 од 17 февруари 2021 година
 - Предлог-решенија за поставување на внатрешен приклучок
 - Решение за усвојување на приговор УП2 09-206/20 од 21 декември 2020 година

и на седницата беше заклучено да се оствари контакт со жалителот и Електродистрибуција со цел добивање на подетална слика околу настанатата ситуација.

На седницата одржана на 24 март 2021 година повторно се разгледуваше Приговорот.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Решение донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика по претходно поднесениот Приговор за истиот објект, УП2 09-206/20 од 21 декември 2020 година, останува во сила.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–64/21
1 април 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски